



The Power to Surprise

RIO

Моделска година 2021



EX BASE	Мотор	Менувач	Цена МКД	Цена EUR
1.2 DPi 61.8 kW/84 KS	Бензин	MT5	738.510	11.950

EX REFERENCE 1	Мотор	Менувач	Цена МКД	Цена EUR
1.2 DPi 61.8 kW/84 KS	Бензин	MT5	837.390	13.550
1.0 T-GDi 73.5 kW/100 KS	Бензин	MT6	960.990	15.550
		DCT7	1.047.510	16.950

EX REFERENCE 2	Мотор	Менувач	Цена МКД	Цена EUR
1.2 DPi 61.8 kW/84 KS	Бензин	MT5	923.910	14.950
1.0 T-GDi 73.5 kW/100 KS	Бензин	MT6	1.047.510	16.950
		DCT7	1.134.030	18.350

Доплата за металик боја: 15.450 МКД (250 EUR)

Ценовникот важи од 01.10.2020 до објава на нов ценовник.

KIA MOTORS MACEDONIA го задржува правото за промена на цените или опремата без претходна најава.





The Power to Surprise

RIO

Моделска година 2021

Пакет на опрема EX BASE

<p>Безбедност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESC-систем за контрола на стабилизација на возилото со вклучени: EBD-ABS-контрола на силата на сопирање и спречување на блокирање на тркалата при ненадејно сопирање • HAC-помош при тргнување на нагорнина • TPMS-контрола на притисок во пневматици • 6 воздушни перничииња • Централно далечинско заклучување со аларм • Сигурносна брава на задните врати • Безбедносни појаси подесиви по висина на предните седишта • ISOFIX за детско седиште 	<p>Удобност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мануелен клима уред • Аудио систем со USB конекција и 4 звучника • Аудио команди на управувач • Bluetooth конекција за поврзување со телефон + Audio Streaming • Управувач подесив по висина и длабочина • Патен компјутер • Електрика на предни стакла • Електрика на ретровизори со греење • Возачко седиште подесиво по висина • Висинско подесување на предни светла • Делива задна клупа 60:40 • Држачи за чаши на централна конзола • Помошно резервно тркало со дигалка и алат 	<p>Надворешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тонирани стакла • Челични тркала 185/65R15
---	---	---

Пакет на опрема EX REFERENCE 1 (EX BASE +)

<p>Безбедност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FCA-систем за избегнување фронтален удар со препознавање на возила и пешаци • LKAS - одржување на возилото во лента • DAW – предупредување на замор кај возач • HBA – автоматска регулација на долги светла • Предни и задни сензори за помош при паркирање • Задна камера за помош при паркирање 	<p>Удобност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аудио систем со 8" LCD дисплеј осетлив на допир со Android Auto и Apple CarPlay USB и 6 звучника • Темпомат и ограничувач на брзина • Управувач и рачка од менувач обложени со кожа • Патен компјутер екран од 4,2" со висока резолуција • Електрика на задни стакла • Потпирач за рака на централна конзола со кутија • USB полнач 	<p>Надворешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED дневни светла • Ретровизори со LED трепкачи и електрично склопување
--	---	--

Пакет на опрема EX REFERENCE 2 (EX REFERENCE 1 +)

	<p>Удобност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Автоматски клима уред, автоматско одмаглување на предно стакло • Сензор за дожд и светла • Внатрешен ретровизор со електронско затемнување • Стартување на моторот со копче 	<p>Надворешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED предни / задни светла • Предни светла за магла • Дополнително затемнети стакла позади • Алуминиумски тркала 195/55R16
--	--	--

